

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2022,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 29

Додатици

Додаток 1- Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Управителот на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје што ги вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2022 година, како и билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорноста на раководството за финансиските извештаи

Раководството на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорноста на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје заклучно со 31 декември 2022 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината што заврши тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија.

Нагласок врз одредени прашања

Како што е презентирano во Белешката 2.3 кон придружните финансиски извештаи, Друштвото искажа загуба од своето работењето во износ од 22.831 илјада денари (2021: 14.028 илјада денари), и на датумот на известување акумулираната загуба изнесува 36.859 илјади денари, додека пак тековните обврски ги надминуваат тековните средства во износ од 15.070 илјади денари. Овие показатели укажуваат на постоење материјална неизвесност која може да наметне значајно сомневање на способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Извештај за други правни и регулативни барања


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2022 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје за годината што заврши на 31 декември 2022 година.

Скопје, 30 јануари 2025 година

Овластен ревизор

Атанасовска Ивана



Расел Бедфорд Атанасовски
ДОО - Скопје

Управител



Атанасовски Борислав



СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Приходи од продажба	7	17.228	421
Останати деловни приходи	8	8	5
Употребени сировини и помошни материј.	9	-563	-273
Плати и надоместоци од плати		-6.427	-3.827
Амортизација	13	-12.335	-4.676
Набавна вредност на трговски стоки		-	-
Останати деловни расходи	10	-20.581	-5.592
Загуба од редовно работење		-22.670	-13.941
Финансиски приходи	11	14	3
Финансиски расходи	12	-176	-89
Загуба пред оданочување		-22.831	-14.028
Данок од добивка	13		
Нето загуба		-22.831	-14.028

Управител

Дарко Перушески

**Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи**

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
Нето загуба за периодот		-22.831	-14.028
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		-22.831	-14.028

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Белешки	2022	2021
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	14	1.117	1.362
Нематеријални средства	14	15.179	17.884
Вкупно долгорочни средства		16.296	19.246
Залихи	15	-	-
Побарувања од купувачи	16	1.429	73
Побарувања за дадени аванси	17	28	28
Останати краткорочни побарувања	18	1.544	368
Парични средства	19	1.026	879
Вкупно тековни средства		4.027	1.347
ВКУПНО СРЕДСТВА		20.323	20.593
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Удели		2.460	2.460
Акумулирана загуба/добивка		-36.859	-14.028
Траен капитал		-34.399	-11.568
Обврски по долгорочни кредити	20	35.625	27.470
Обврски према добавувачи	21	7.008	4.606
Останати краткорочни обврски	22	7.801	85
Обврски по краткорочни кредити	23	4.287	-
Вкупно тековни обврски		19.097	4.691
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		20.323	20.593

Управител

Дарко Перушески

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	Удели	Останати резерви	Акумулир. добив./заг.	Вкупно
Состојба 1.01.2022	2.460		-14.028	-11.568
Сеофатна добивка				
Загуба 31.12.2022 година			-22.831	-22.831
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност				
Вкупна софатна добивка	-		-22.831	-22.831
Трансакции со сопствениците				
Основачки влог				
Состојба на 31.12.2022			-36.859	-34.399

во илјади денари	Удели	Останати резерви	Акумулир. добив./заг.	Вкупно
Состојба 1.01.2021				
Сеофатна добивка				
Загуба 31.12.2021 година			-14.028	-14.028
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност				
Вкупна софатна добивка	-		-14.028	-14.028
Трансакции со сопствениците				
Основачки влог	2.460			2.460
Состојба на 31.12.2021	2.460		-14.028	-11.568

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК за годината завршена на 31 декември 2022 година

во илјади денари	2022	2021
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	-22.831	-14.028
Амортизација	12.335	4.676
Побарувања од купувачи	-1.356	-73
Побарувања за аванси	-	-28
Останати побарувања	-1.176	-368
Залихи	-	-
Обврски према добавувачи	2.402	4.606
Останати тековни обврски	7.716	85
Нето парични текови од оперативни активности	-2.910	-5.130
Парични текови од инвестициони активности		
Нематеријални средства	-9.195	-22.275
Нови набавки	-189	-1.647
Расход/продажба	-	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-9.385	-23.922
Парични текови од финансиски активности		
Обврски по долгорочни кредити	12.442	27.470
Основачки влог	-	2.460
Нето парични текови од финансиски активности	12.442	29.930
Нето намалување на паричните средства	147	879
Парични средства на почеток од годината	879	-
Парични средства на крајот од годината	1.026	879

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за трговија и маркетинг СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) основано е и работи во Република Северна Македонија. Основна дејност на Друштвото која одговара на шифрата 59.13 – Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма.

Основната главнина на Друштвото изнесува 2.460 илјади денари.

На 31 декември 2023 година Друштвото имало 11 вработени (2022: 10) вработени.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица “Јуриј Гагарин” бр 31Б-2/3 Скопје –Карпош, Карпош.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Финансиски извештаи на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје е изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), освен за споредбени податоци на извештајот за парични текови, објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РСМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Со состојба на 31 декември 2022 година тековните обврски ги надминуваат тековните средства во износ од 15.070 илјади денари.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на финаисиските извештаи за 2022 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба и извршени услуги кои ги врши во моментот на нивното извршување за потребите на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат.

Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходувани НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува СВОД МАСТЕР ДОО – Скопје се како што следи:

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Опрема

25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики. Горенаведените стапки на амортизација не се разликуваат од пропишаните стапки за амортизација за даночни цели.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедничните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали и резервни делови ситниот инвентар и трговските стоки се искажуваат по набавни цени, заедно со трошоците за нивна набавка додека производството во тек и готовите производи се искажуваат по производна цена на чинење, во која се вклучуваат трошоците на производство.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Основна главнина

Основната главнина се состои од удели. Уделите претставуваат номинална вредност на сопственикот на удел.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Кредитите и заемите од банки иницијално се мерени според примените износи (номинална вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизиран набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

3.16. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2021 година).

3.17. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.18. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.19. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управителот. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флуктуации на курсевите на странските валути.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба, затоа што СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје нема вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Управителот на СВОД МАСТЕР ДОО - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 31 декември 2022 година е како што следи:

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски по кредити	39.912	27.470
Парични средства	-1.026	-879
Нето обврски по кредити	38.886	26.591
Капитал и резерви	-34.399	-11.568
% на кредитна задолженост	<u>-113,04%</u>	<u>-229,87%</u>

СВОД МАСТЕР ДОО Скопје е кредитно задолжено.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	2022	2021
Финансиски средства		
Парични средства	1.026	879
Побарувања од купувачи	1.429	73
Побарувања за аванси	28	28
Останати побарувања и АВР	1.544	368
	<u>4.027</u>	<u>1.347</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	7.008	4.606
Останати тековни обврски	7.801	85
Обврски по долгорочни кредити	39.912	27.470
	<u>54.722</u>	<u>32.161</u>

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Северна Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-	-	4.281	3.708
УСД	-	-	-	-
	-	-	4.281	3.708

Друштвото е изложено во најголем дел на еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	2022	2021	2022	2021
ЕУР	-428	-371	428	371
УСД	-	-	-	-
	-428	-371	428	371

6.6. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Финансиски средства		
<i>Некамајќиносни</i>		
Парични средства	1.026	879
Побарувања од купувачи	1.429	73
Побарувања за аванси	28	28
Останати побарувања и АВР	<u>1.544</u>	<u>368</u>
	4.027	1.347
<i>Камајќиносни</i>		
Долгорочни кредити (побарувања)	<u>-</u>	<u>-</u>
	4.027	1.347
Финансиски обврски		
<i>Некамајќиносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	7.008	4.606
Останати тековни обврски	<u>7.801</u>	<u>85</u>
	14.810	4.691
<i>Камајќиносни</i>		
Кредити	<u>39.912</u>	<u>27.470</u>

Анализа на сензитивноста на камајќините стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е подготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на годината.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за два процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Зголемување		Намалување	
	2022	2021	2022	2021
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	-798	-549	798	549
	<u>-798</u>	<u>-549</u>	<u>798</u>	<u>549</u>

6.7. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 година.

31.12.2022 година

во илјади денари	1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Обврски спрема добавувачи	7.008	-	-	-	7.008
Обврски по кредити	4.287	-	-	35.625	39.912
Останати обврски	7.801	-	-	-	7.801
	<u>19.097</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>35.625</u>	<u>54.722</u>

2021

во илјади денари	1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Обврски спрема добавувачи	4.606	-	-	-	4.606
Обврски по кредити	-	-	-	27.470	27.470
Останати обврски	85	-	-	-	85
	<u>4.691</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>27.470</u>	<u>32.161</u>

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 31 декември 2022 година.

31.12.2022 година

во илјади денари	1-3	3-6	6-12	Над 12	Вкупно
	месец	месеци	месеци	месеци	
Парични средства	1.026	-	-	-	1.026
Побарувања од купувачи	1.429	-	-	-	1.429
Побарувања за аванси	-	-	-	28	28
Останати побарувања и АВР	1.544	-	-	-	1.544
	<u>3.999</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28</u>	<u>4.027</u>

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	879	-	-	-	879
Побарувања од купувачи	73				73
Побарувања за аванси	28	-	-	-	28
Останати побарувања и АВР	368	-	-		368
	1.347	-	-	-	1.347

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба на домашен пазар	11.062	421
Останати приходи	6.166	-
Вкупно	17.228	421

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	2022	2021
Приходи од наплатени отпишани побарувања	-	-
Вишоци	-	-
Приходи од премии, дотации и донации	-	-
Приходи од наемнини	-	-
Останато	8	5
Вкупно	8	5

9. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	2022	2021
Материјали	555	140
Потрошени резервни делови	-	3
Потрошен ситен инвентар	7	129
Вкупно	563	273

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади	2022	2021
Потрошена енергија	162	88
Трошоци за превоз и поштенски услуги	349	227
Услуги за одржување	528	42
Наемнини - Лизинг	607	364
Трошоци за преписи и преводи	2.414	3.321
Трошоци за репрезентација	416	189
Трошоци за реклама	2.536	-
Трошоци за осигурување	-	-
Банкарски услуги	388	105
Даноци кои не зависат од резултатот	-	-
Дневници за службени патувања	99	-
Дополнително одобрени попусти	-	-
Останато	13.082	1.256
Вкупно	20.581	5.592

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од финансиски одобренија	5	-
Курсни разлики	9	3
Вкупно	14	3

12. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	2022	2021
Камати	35	22
Курсни разлики	25	34
Останато	116	34
Вкупно	176	89

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2022	2021
Тековен данок	-	-
Одложен данок	-	-
	-	-
Усогласувањето на вкупниот данок од добивка според извештајот за сеопфатна добивка за 2022 година е како што следи:		
	2022	2021
Добивка пред оданочување	-	-
Непризнаени расходи за даночни цели од тековна година	-	-
Даночен кредит	-	-
Даночна основица	-	-
Даночна стапка	10%	10%
Пресметан данок од добивка	-	-
Даночно олеснување за дадена донација	-	-
Пресметан данок по намалување	-	-

14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРИЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 31 декември 2022 година се како што следи:

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО	Нематерија, средства
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2022	-	1.647	1.647	22.275
Нови набавки	-	189	189	9.195
Отпис	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2022	-	1.836	1.836	31.470
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2022	-	285	285	4391
Амортизација	-	435	435	11.901
Расход/продажба	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	-	720	720	16.292
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 31.12.2022	-	1.117	1.117	15.179

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО	Нематерија. средства
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2021	-			
Нови набавки	-	1.647	1.647	22.275
Отпис	-			
Состојба на 31.12.2021	-	1.647	1.647	22.275
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2021	-			
Амортизација	-	285	285	4391
Расход/продажба	-			-
Состојба 31.12.2021	-	285	285	4.391
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 31.12.2021	-	1.362	1.362	17.884

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	2022	2021
Ситен инвентар	129	129
Вредносно согласување на ситен инвентар	-129	-129
Вкупно	-	-

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања од купувачи во земјата	1.429	73
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно	1.429	73

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	2022	2021
Побарувања за дадени аванси во земјата	28	28
Побарувања за дадени аванси во странство	-	-
Вкупно	28	28

18. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	2022	2021
Данок на додадена вредност	1.544	368
Побарувања за даноци	-	-
Останато	-	-
Вкупно	1.544	368

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	2022	2021
Жиро сметка	1.021	875
Благајна	4	3
Девизна сметка	-	-
Вкупно	1.026	879

20. ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема правни лица во земјата	35.625	27.470
Вкупно	35.625	27.470

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.727	898
Обврски спрема добавувачи во странство	4.281	3.708
Вкупно	7.008	4.606

22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	2022	2021
Обврски за ДДВ	2.006	-
Обврски за персонален данок	-	3
ПВР	5.625	-
Обврски за камати	170	54
Останато	-	28
Вкупно	7.801	85

23. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	2022	2021
Комерцијална банка	4.287	-
Вкупно	4.287	-

24. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	2022	2021
EUR	61,49	61,63
USD	57,65	54,34

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

25. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Различни правни процедури и побарувања можат да се појават во иднина против Друштвото како резултат на судските спорови и побарувања во редовниот тек на деловните активности. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

26. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 07481101

Целосно име: Друштво за услуги СВОД МАСТЕР ДОО Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2022

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	16.296.115,00			19.245.715,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	15.179.348,00			17.884.000,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	15.179.348,00			17.884.000,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	1.116.767,00			1.361.715,00
13	-- Постројки и опрема	1.031.978,00			1.320.295,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	84.789,00			41.420,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	4.026.920,00			1.347.534,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	3.001.362,00			468.897,00
47	-- Побарувања од купувачи	1.429.253,00			72.755,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	27.763,00			27.763,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	1.544.346,00			368.379,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.025.558,00			878.637,00
60	-- Парични средства	1.025.558,00			878.637,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	20.323.035,00			20.593.249,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	-34.398.919,00			-11.567.621,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	2.460.000,00			2.460.000,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	14.027.621,00			
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	22.831.298,00			14.027.621,00

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	49.096.835,00			32.160.870,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	49.096.835,00			32.160.870,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	7.178.330,00			4.660.626,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.006.443,00			2.571,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	39.912.062,00			
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот				27.470.000,00
108	-- Останати краткорочни обврски				27.673,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	5.625.119,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	20.323.035,00			20.593.249,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	17.236.216,00			426.863,00
202	-- Приходи од продажба	17.228.287,00			421.468,00
203	-- Останати приходи	7.929,00			5.395,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	39.905.598,00			14.368.251,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	724.253,00			360.553,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	12.373.501,00			831.519,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.947.259,00			4.654.390,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	6.525.258,00			3.840.362,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	4.134.446,00			2.471.729,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	349.934,00			208.994,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.718.485,00			1.041.443,00
217	-- Останати трошоци за вработените	322.393,00			118.196,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	12.334.850,00			4.676.454,00
222	-- Останати расходи од работењето	477,00			4.973,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	14.014,00			2.906,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	8.637,00			2.906,00
233	-- Останати финансиски приходи	5.377,00			

234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	175.930,00			89.139,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	115.841,00			32.595,00
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	115.841,00			32.595,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	35.118,00			21.729,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	24.573,00			34.217,00
243	-- Останати финансиски расходи	398,00			598,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	22.831.298,00			14.027.621,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	22.831.298,00			14.027.621,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	22.831.298,00			14.027.621,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	10,00			7,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			11,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	-22.831.298,00			-14.027.621,00
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	22.831.298,00			14.027.621,00
270	-- Загуба за годината	22.831.298,00			14.027.621,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	22.831.298,00			14.027.621,00

ДОДАТОК 2

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА

Врз основа на Статутот на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје Управителот го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје во текот на 2022 година, а во согласност со деловната политика на Друштвото.

Извештајот е подготвен врз основа на податоците од:

1. Изготвена завршна сметка за 2022 година која се состои од финансиски извештаи за постигнатиот резултат на Друштвото: Биланс на состојба, Биланс на успех, промените на капиталот и извештајот за паричен тек.
2. Завршната сметка е разгледана од Управителот на Друштвото.
3. Во финансиските извештаи се презентирани следните резултати:

БИЛАНС НА УСПЕХ

во илјади денари	2022	2021
Приходи од продажба	17.228	421
Останати деловни приходи	8	5
Употребени сировини и помошни материј.	-563	-273
Плати и надоместоци од плати	-6.427	-3.827
Амортизација	-12.335	-4.676
Набавна вредност на трговски стоки	-	-
Останати деловни расходи	-20.581	-5.592
Загуба од редовно работење	-22.670	-13.941
Финансиски приходи	14	3
Финансиски расходи	-176	-89
Загуба пред оданочување	-22.831	-14.028
Данок од добивка		
Нето загуба	-22.831	-14.028

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

во илјади денари

	2022	2021
СРЕДСТВА		
Недвижности, постројки и опрема	1.117	1.362
Нематеријални средства	15.179	17.884
Вкупно долгорочни средства	16.296	19.246
Залихи	-	-
Побарувања од купувачи	1.429	73
Побарувања за дадени аванси	28	28
Останати краткорочни побарувања	1.544	368
Парични средства	1.026	879
Вкупно тековни средства	4.027	1.347
ВКУПНО СРЕДСТВА	20.323	20.593
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		
Удели	2.460	2.460
Акумулирана загуба/добивка	-36.859	-14.028
Траен капитал	-34.399	-11.568
Обврски по долгорочни кредити	35.625	27.470
Обврски према добавувачи	7.008	4.606
Останати краткорочни обврски	7.801	85
Обврски по краткорочни кредити	4.287	-
Вкупно тековни обврски	19.097	4.691
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	20.323	20.593

Треба да се напомене дека наплатата на стасаните побарувања од купувачите и натаму е прв приоритет на раководството на Друштвото. За решавањето на овие проблем се прават анализи и преземаат соодветни мерки.

Скопје, март 2023 година

Управител